



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 25 јули 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XLII

Цена на овој број е 140 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

627.

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78 и 39/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

1) Во Одлуката за височината на стапката на затезната камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82, 40/83, 53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86 и 23/86) во точка 1 процентот: „86%“ се заменува со процентот: „66%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 307
2 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

628.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ШЕЌЕРОТ

1. Во Одлуката за начинот на формирањето на цените на шеќерот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86) во точка 2 став 1 во првата алинеја по зборовите: „на оваа одлука“ се додава записка и зборовите: „зголемени до 10%“.

Во втората алинеја по зборовите: „на амбалажата“ се додаваат зборовите: „што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Во третата алинеја по зборовите: „заедничка потрошувачка“ зборовите: „и др.“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

2. Точката 5 се брише.

3. Точката 10 се менува и гласи:

„Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 1986 година“.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 314
25 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

629.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за растително масло за јадење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86) во точка 3 став 3 во првата алинеја по зборовите: „на оваа одлука“ се додава записка и зборовите: „зголемени до 10%“.

Во втората алинеја по зборовите: „на амбалажата“ се додаваат зборовите: „што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Во третата алинеја по зборовите: „заедничка потрошувачка“ зборовите: „и др.“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

2. Во точка 5 став 2 по зборот: „учество“ се додаваат зборовите: „пресметана по цените што според прописите што постоеле до денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Во првата алинеја по зборовите: „на оваа одлука“ се додава записка и зборовите: „зголемени до 10%“.

Во втората алинеја по зборовите: „на амбалажата“ се додаваат зборовите: „што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Во третата алинеја по зборовите: „заедничка потрошувачка“ зборовите: „и др.“ се бришат.

Ставот 3 се брише.

3. Точка 7 се брише.

4. Точка 11 се менува и гласи:

„Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 1986 година“.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 315

25 јули 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Во втората алинеја по зборовите: „на амбалажата“ се додаваат зборовите: „што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Во третата алинеја по зборовите: „и заедничка потрошувачка“ зборовите: „и др.“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

2. Точката 5 се менува и гласи:

„Производителските цени на пастеризираното и стерилизираното млеко формирани според одредбите на оваа одлука, можат да се зголемат најмногу до 30% во однос на цените што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.“

3. Точката 9 се менува и гласи: „Оваа одлука ќе се применува од 1 август 1986 година.“

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 316

25 јули 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

630.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ МЛЕКО

1. Во Одлуката за начинот на формирањето на цените на определени видови млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86) по точка 3 став 1 во првата алинеја по зборовите: „на оваа одлука“ се додава записка и зборовите: „зголемени до 10%“.

СОДРЖИНА:

Страна

627. Одлука за измена на Одлуката за височината на стапката на затезната камата —	1245
628. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на формирањето на цените на шеќерот — — — — —	1245
629. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на формирање на цените за растително масло за јадење — —	1245
630. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на формирањето на цените на определени видови млеко — —	1246

NOVO**AKTUELNO****BIBLIOTEKA****„ZBIRKA SAVEZNIH PROPISA“**

- Komentari zakona

KOMENTAR ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU /I-II/

/Oznaka za porudžbinu 600460/

Autor: Petrić, dr Branko

Godina 1986. Format 17 × 24. Strana 1.020. Povez: broširano. Latinica. **Cena 9.500.-****KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU**

/Oznaka za porudžbinu 600470/

Autori: Tomić, mr Zoran i Bačić, Vera

Godina 1986. Format 14 × 20. Povez: broširano. Latinica. **Cena 5.500.-****KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA**

/Oznaka za porudžbinu 600380/

Autori: Tomić, mr Zoran i Bačić, Vera

Godina 1985. Format 14 × 20. Strana 238. Povez: broširano. Latinica. **Cena 1.100.-****KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM PRESTUPIMA**

/Oznaka za porudžbinu 600450/

Autori: Živković, Vlastimir i Radulović, dr Petar

Godina 1986. Format 14 × 20. Strana 198. Povez: broširano. Latinica. **Cena 2.500.-**

Porudžbine prima: NIU SLUŽBENI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1. Poštanski
fah 226, telefon 651-840, teleks 11756, žiro račun 60802-603-21943.

NIU SLUŽBENI LIST SFRJ

11000 Beograd, J. Ristića 1

NARUDŽBENICA

Ovim neopozivo naručujemo:

Izdanja pod oznakom 600460 _____ kom, 600470 _____ kom.

600380 _____ kom, 600450 _____ kom.

Adresa poručioca: _____

U _____; _____ 1986.

Potpis poručioca,

(M. P.)

Overa radne organizacije,

(za fizička lica)

